



ПРОЕКТ: ПАНЕЛ 2050 – ПАРТНЕРСТВО ЗА НОВО ЕНЕРГЕТСКО ЛИДЕРСТВО 2050

АНГАЖИРАЊЕ НА ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ И НИВНА МОТИВАЦИЈА


Куманово, 06.10.2017 год



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 696173. Disclaimer: The sole responsibility for the content of this material lies with the authors. It does not necessarily represent the views of the European Union, and neither EASME nor the European Commission are responsible for any use of this material.



Време	Тема
09:30 -10:00	Пристигнување на учесниците
10:00- 11:30	<ul style="list-style-type: none">• Вовед во Работилницата/Обуката• Мапирање на засегнатите страни• Анализа на засегнатите страни• Вежби
11:30 – 12:00	Кафе пауза
12:00 – 13:30	<ul style="list-style-type: none">• Креирање на стратегии за обезбедување и одржување на интересот и мотивацијата на засегнатите страни на одржлив начин• Процес на мапирање на правците на енергетската транзиција• Методи за ангажирање на засегнатите страни во различни фази од процесот на мапирање на правците
13:30 – 14:00	<ul style="list-style-type: none">• Мрежа за одржлива енергија на Централна и Источна Европа (CEESEN)• Евалуација на работилницата
14:00	Закуска



- Главната цел на проектот ПАНЕЛ 2050 година е да ги поддржи заедниците од Централна и Источна Европа во трансформацијата во ниско јаглеродна економија со помош на локалните највлијателни засегнати страни.
- Со поддршка на партнерите на проектот и поголема вклученост на CEESEN мрежата, организациите и поединците може да започнат да дизајнираат одржлива иднина за својата заедница.


- Засегнати страни или чинители се оние врз кои ќе влијае и оние кои може да влијаат на стратегијата.
- Сите оние кои имаа некаков интерес од активноста

- Идентификувањето на засегнатите страни и нивните проблеми, е неопходно, со цел да се сфати опсегот на интерес кој треба да се земе предвид при развојот и имплементацијата на стратегијата

- Различни засегнати страни може да гледаат на еден проект и предлози на прилично различни начини, во зависност од нивните интереси, нивните конкретни приоритети и нивното искуство во организацијата на луѓето, или пак луѓе кои ја водат работата.
- Всушност, целите на различни засегнати страни и групи на засегнати страни се често во конфликт.

- Да се вклучат во процесите на енергетско планирање во заедницата
- Да идентификувате “фор-ранери“ кои можат да помогнат да ги водат овие напори
- “Фор-ранер” е активна, потенцијално влијателна личност или организација која може да ја поттинт промената

Включеност на засегнатите страни



- Списокот на засегнати страни за било која стратешка работа најверојатно е долг
- Кои се засегнати страни за енергетска транзиција на СИПР?
- Идентификација на засегнатите страни
- Диференцијација и категоризација на засегнатите страни


- Приоритизација на засегнатите страни
- Ангажирање на засегнатите страни
- Истражување на врските помеѓу засегнатите страни
- Која е нивната позиција денес?
- Што сакаме тие да велат за енергетската транзиција за 10–15 години?
- Кои се нивните очекувања?

- Бура на идеи – идентификување на можните засегнати страни за енергетска транзиција на СИПР

При тоа размислете за:

- нивните цели
- нивните реакции во минатото и денес
- очекуваните однесувања
- претпоставеното влијание кое тие го имаат врз енергетска транзиција на СИПР (позитивно и негативно)
- нивната можна реакција
- степенот на заинтересираност и нивото на поддршка.
- нивната важност

- Засегнати страни кои даваат голема поддршка и кои се многу важни треба тесно да бидат вклучени во работата на тимот.
- Со заинтересираните страни кои се многу важни, а кои не даваат поддршка треба тесно да се соработува со цел да се подигне нивниот степен на поддршка. За да се направи тоа, мора да се одредат кои се тие.
- Засегнатите страни кои даваат поддршка, но се од мала важност може да го одвлечат вниманието, тоа треба да се препознае и да се делува соодветно.
- Засегнатите страни кои ниту даваат поддршка, ниту пак се важни треба да се следат со цел да се осигураме дали нивниот степен на важност ќе се промени, меѓутоа не треба да го одвлекуваат главното внимание на тимот.



- Кој е најкорисниот метод за идентификација и анализа на засегнатите страни?
- Кои се најдобрите методи за да им се пристапи на засегнатите страни? Како да се идентификува кои би можеле да бидат добри “фор-ранери“?
- Кои вештини или обуки им се потребни на “фор-ранерите“?
- Кои вештини или обуки Вам ви се потребни?


ФАЗИ НА ПРОЦЕСОТ НА ЕНЕРГЕТСКО МАПИРАЊЕ НА ПРАВЦИТЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ТРАНЗИЦИЈА



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 696173. Disclaimer: The sole responsibility for the content of this material lies with the authors. It does not necessarily represent the views of the European Union, and neither EASME nor the European Commission are responsible for any use of this material.



Намалување на енергетска потрошувачка




Намалување на GHG-емисија




Користење на локални ресурси



Креирање на локални работни места



Енергетска самостојност и сигурност



Намалување на трошоци за енергија




Фаза 1: Дефинирање на цели

Фаза 2: Анализа на сегашниот енергетски статус (баланс на енергија и емисии, почетна состојба)

Фаза 3: Потенцијални анализи и сценарија

Фаза 4: Акционо планирање и проекти

Фаза 5: Имплементација и евалуација



Односи со јавноста и вклученост на засегнатите страни

Ви благодариме

